

Врз основа на член 384 став 1 од Законот за трговските друштва и член 21 став 1 (ЗТД) од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување "МАКЕДОНИЈА" Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштво), како и член 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување и член 39 став 2 (ЗСО) од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност (Правила за котација), Управниот одбор на Друштвото, на својата 108^{ва} редовна седница, одржана на 04.04.2016 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за свикување на Годишно собрание за деловната 2015 година

1. Се свикува Годишно собрание на Друштвото за деловната 2015 година.
2. Седницата на Годишното собрание се свикува согласно одредбите од ЗТД преку објавување на јавен повик со содржина која се однесува на друштво чии акции котираат на берза, односно на друштво кое согласно одредбите од ЗХВ е со посебни обврски за известување.
3. Годишното собрание ќе се одржи на ден **09.05.2016 година (ПОНЕДЕЛНИК)**, во Скопје, во седиштето на Друштвото на 12 кат (сала за состаноци), со почеток во **09.00 часот**.
4. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик за свикување на собрание ќе се објават на СЕИ - НЕТ системот на Македонската Берза за Хартии од вредност согласно Правилата за котација.
5. За донесувањето на оваа ќе се извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик од став 2 ќе се објават на насловната страница на официјалната интернет страница на Друштвото.
7. Јавниот повик, од став 2, со содржина на дневен ред, е составен дел на оваа Одлука.
8. Се задолжува **Ристо Секуловски**, член на Управниот одбор, да ги преземе сите неопходни дејствија предвидени во ЗТД и Статутот, а со цел одржување на Собранието на Друштвото.
9. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Согласно член 384 став 1 од ЗТД, како и во членот 21 став 1 од Статутот на Друштвото, е нотирано дека Годишното собрание го свикува органот на управување на друштвото во рокови определени како во споменатите членови. Членот 408 од ЗТД предвидува дека одлуката која е донесена на собрание кое не е свикано во согласност со одредбите од законот и одредбите од статутот на друштвото е ништовна. Од причина што согласно одредбите од ЗХВ Друштвото е со посебни обврски за известување, седницата на Годишното собрание ќе се свика согласно одредбите од ЗТД кои се однесуваат на друштва со посебни обврски за известување.

Во членот 163 став 1 точка 1 од ЗСО е предвидена обврска за редовно известување на Агенцијата за супервизија на осигурување во случај на свикување на собрание на акционери на Друштвото. Членот 39 став 3 од Правилата за котација определуваат дека издавачите од сите подсегменти се должни да го објават јавниот повик за одржување на собрание на акционери на насловната страница од својата официјална интернет страница, во најмалку еден дневен весник, како и на интернет страницата на Берзата преку СЕИ - НЕТ системот.

Поради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор



Бошко Андов



Врз основа на член 384, 387 и 388-а од ЗТД, член 21 став 1 и член 23 и 24 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштво), како и член 39 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, а согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание за деловната 2015 година бр.02-3152/2 од 04.04.2016 година донесена на 108^а седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно собрание за деловната 2015 година на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Седницата на Собранието на Друштвото ќе се одржи на **09.05.2016 година (ПОНЕДЕЛНИК)** во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје (сала за состаноци на 12 кат), со почеток во **09.00 часот**.

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието,
2. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
3. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови).
4. Утврдување на записничар на Собранието.

Б. Работен дел:

1. Разгледување и донесување на одлука за финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2015 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото;
2. Разгледување и донесување на одлука за Годишната сметка на Друштвото за деловната 2015 година за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Разгледување и донесување на одлука за Годишниот извештај за работењето на Друштвото во кој е вклучена и актуарската потврда за деловната 2015 година, за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
4. Разгледување и донесување на одлука за распределба на добивка.
5. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда.
6. Разгледување и донесување на одлука за утврдување на дивиденден календар.
7. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Надзорниот одбор во деловната 2015 година.
8. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Управниот одбор во деловната 2015 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор.

ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk



9. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2015 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
10. Разгледување и констатирање на претходно поднесена отставка од страна на Претседателот на Надзорниот одбор на Друштвото.
11. Разгледување и донесување на одлука за избор на член на Надзорниот одбор на Друштвото.
12. Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2016 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.

Годишното собрание ќе одлучува само за прашања кои се уредно станвени на дневниот ред, а согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на седницата на Годишното собрание има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, согласно одредбите од Законот за трговските Друштва.

4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата. Пријавите се доставуваат до архивската служба на Друштвото на адреса:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје,
со назнака "Пријава за учество на Годишно собрание".**

5. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред на седницата на Годишното собрание, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат донесување на одлуки по точките од дневниот ред или по точките кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да го достават до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото, во рок од **8 (осум) дена** од денот на објавување на овој повик.

Подетални информации можат да се најдат на официјалната интернет страницата на Друштвото.

6. ПОЛНОМОШНИК

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој полномошник на седницата на Годишното собрание на Друштвото, кое ќе учествува или гласа на седницата во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое дадено полномошно. Со писменото известување потребно е до Друштвото да се достави и предметното полномошно. Акционерот кој нема да



го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивска служба на Друштвото.

Онаму каде полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање, ако имало такви, и да ги чува најмлаку 1 (една) година од денот на одржување на седницата на Собранието, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките во дневниот ред. Одговорите на поставените прашања ќе се објават на официјалната интернет страницата на Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

8. МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното собрание, како и мислењата на Надзорниот одбор на Друштвото изразени преку усвоени одлуки на одборот, се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото во Скопје, на адреса ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, од 10:00 часот до 12:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото, како и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување на прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите можат да најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО

Официјалната интернет страница на Друштвото е www.insumak.mk

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор

Бошко Андов



Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва, Одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), како и одредбите од Правилникот за работата на Управниот одбор, **Управниот одбор** на Друштвото на својата **106^{та}** седница одржана на **28.03.2016 година**, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2015 година,

1. Се усвојува **Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2015 година** изготвен од овластениот ревизор Друштво за ревизорски услуги КПМГ Македонија ДОО Скопје.
2. Извештајот од став 1 претставува составен дел на оваа Одлука.
3. Извештајот од став 1 на оваа Одлука ќе се достави до Надзорниот одбор и Годишното собрание на акционери на Друштвото за деловната 2015 година.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор


Бошко Андов



**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на 31 декември 2015
со Извештај на независниот ревизор**

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) – неживотно осигурување	1
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) – животно осигурување	4
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) – неживотно осигурување	7
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) – животно осигурување	11
Извештај за промените во капиталот – неживотно осигурување	15
Извештај за промените во капиталот – животно осигурување	17
Извештај за паричен тек – неживотно осигурување	21
Извештај за паричен тек- животно осигурување	23
Белешки кон финансиските извештаи	25

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Соравија Центар, Скопје, 7-ми кат
Ул. "Филип Втори Македонски" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон +389 (2) 3135 220
Факс +389 (2) 3111 811
Е-пошта kpmg@kpmg.com.mk
Портал www.kpmg.com.mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп ("Друштвото") кои се состојат од биланс на состојба на 31 декември 2015 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2015 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2015 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Друштвото на 10 март 2016 и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото на 10 март 2016 година.

Скопје, 5 април 2016 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска



**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) – Неживотно осигурување

Опис на позиција	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		1.010.066	878.736
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	6	550.590	617.095
1. Бруто полисирана премија за осигурување		921.427	867.762
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		2.006	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија		(364.725)	(252.519)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		(41.829)	1.734
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		33.711	118
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		86.639	87.840
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети			-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		42.598	52.006
2.1 Приходи од наемнини		39.910	36.736
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		2.688	15.270
3. Приходи од камати		27.315	29.944
4. Позитивни курсни разлики		15.603	5.380
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		995	412
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		995	412
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		128	98
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		117.228	94.110
IV . ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	7	60.802	63.894
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	8	194.807	15.797

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) – Неживотно осигурување (продолжува)

Опис на позиција	Белешка	Износ	
		во илјади денари	
		2015	2014
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		742.438	780.460
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	221.240	271.011
1. Бруто исплатени штети		395.263	308.641
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		(11.525)	(5.447)
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		(132.071)	(53.101)
5. Промени во бруто резервите за штети		(55.250)	121.437
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		24.823	(100.519)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел соосигурување за и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		21.158	20.153
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		6.483	2.612
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		14.675	17.542
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	10	398.466	364.436
1. Трошоци за стекнување		201.245	156.917
1.1 Провизија		127.388	96.204
1.2 Бруто плата за вработените во внатрешна продажна мрежа		62.214	59.186
1.3 Останати трошоци за стекнување		15.537	8.091
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		(3.894)	(6.564)
2. Административни трошоци		197.221	207.519
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		17.638	17.818
2.2 Трошоци за вработените		101.465	105.274
2.2.1 Плати и надоместоци		62.686	66.819
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати		5.977	6.401
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		24.238	24.289
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		8.565	7.765
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		5.455	6.437
2.4 Останати административни трошоци		72.662	77.990
2.4.1 Трошоци за услуги		39.643	40.165
2.4.2 Материјални трошоци		22.624	24.909
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето		10.395	12.916

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) – Неживотно осигурување (продолжува)

Опис на позиција	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		57.377	46.428
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		23.298	22.877
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики		29.960	20.110
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		3.822	2.636
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		3.822	2.636
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		297	805
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	11	26.784	27.701
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		26.784	27.701
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		1.119	32.421
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	12	16.294	18.309
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		267.628	98.277
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	13	27.720	10.605
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		239.908	87.672
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Животно осигурување

Опис на позиција	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		-	4.107
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА		-	2.119
1. Бруто полисирана премија за осигурување		-	2.118
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија		-	-
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		-	1
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	1.812
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати		-	1.670
4. Позитивни курсни разлики		-	131
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		-	11
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	175
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Животно осигурување (продолжува)

Опис на позиција	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		-	3.727
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)		-	21.281
1. Бруто исплатени штети		-	22.096
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети		-	(814)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	(18.210)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	(18.210)
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	(18.210)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1 Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		-	-
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		-	475
1. Трошоци за стекнување		-	-
1.1 Провизија		-	-
1.2 Бруто плата за вработените во внатрешна продажна мрежа		-	-
1.3 Останати трошоци за стекнување		-	-
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-	-
2. Административни трошоци		-	475
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		-	-
2.2 Трошоци за вработените		-	-
2.2.1 Плати и надоместоци		-	-
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати		-	-
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		-	-
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		-	-
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност договори за работа, авторски договори и други правни односи заедно со сите давачки		-	-
2.4 Останати административни трошоци		-	475
2.4.1 Трошоци за услуги		-	40
2.4.2 Материјални трошоци		-	-
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати		-	435

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Животно осигурување (продолжува)

Опис на позиција	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	142
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики		-	141
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		-	-
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		-	-
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА		-	39
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		-	380
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА		-	38
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		-	342
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) – Неживотно осигурување

Белешка	Износ во илјади денари	
	2015	2014
Опис на позицијата		
АКТИВА		
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
1. Гудвил	-	-
2. Останати нематеријални средства	2.975	2.031
Б. ВЛОЖУВАЊА	1.794.360	1.761.835
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	793.866	831.724
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	238.639	244.539
1.1 Земјиште	6.186	6.207
1.2 Градежни објекти	232.453	238.332
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	555.227	587.185
2.1 Земјиште	-	-
2.2 Градежни објекти	555.227	587.185
2.3 Останати материјални средства	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	11.797	12.264
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	11.797	12.264
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	988.697	917.847
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	51.256	35.700
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	51.256	35.700
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	235.271	171.947
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	215.067	150.046
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	20.204	21.901
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
3. Финансиски вложувања за тргување	-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани	702.169	710.200
4.1 Дадени депозити	702.169	710.200
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	-	-
4.3 Останати заеми	-	-
4.4 Останати пласмани	-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) – Неживотно осигурување (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ		119.293	110.013
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		42.688	8.585
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		76.605	101.428
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА		319.606	310.591
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	18	268.808	266.150
1. Побарувања од осигуреници		268.808	264.650
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	1.500
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА		50.798	44.441
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	19	23.515	22.228
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	20	26.035	20.526
3. Останати побарувања	21	1.248	1.687
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		162.309	108.836
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)		21.369	21.216
1. Опрема	16	18.896	19.551
2. Останати материјални средства	16	2.473	1.665
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	22	140.411	86.832
1. Парични средства во банка		140.390	86.815
2. Парични средства во благајна		21	17
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		529	787

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) – Неживотно осигурување (продолжува)

Белешка	Износ	
	во илјади денари	
	2015	2014
Опис на позицијата		
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	78.880	71.447
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	39.123	35.229
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	39.757	36.218
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	2.477.422	2.364.753
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	24.523	23.624
ПАСИВА		
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	1.507.969	1.280.718
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	888.308	860.796
1. Запишан капитал од обични акции	888.308	860.796
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	256.499	258.356
1. Материјални средства	262.550	262.549
2. Финансиски вложувања	(5.933)	(4.193)
3. Останати ревалоризациони резерви	(118)	-
IV. РЕЗЕРВИ	59.486	73.894
1. Законски резерви	59.486	30.262
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5. Останати резерви	-	43.632
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	63.768	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	239.908	87.672
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	644.456	657.876
I. Бруто резерви за преносни премии	337.388	295.558
II. Бруто математичка резерва	-	-
III. Бруто резерви за штети	277.146	346.819
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	29.922	15.500
V. Бруто еквализациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	3.724	3.297
1. Резерви за вработени	3.724	3.297
2. Останати резерви	-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	23.045	3.749
1. Одложени даночни обврски	4.442	-
2. Тековни даночни обврски	18.603	3.749

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) – Неживотно осигурување (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
Ж. ОБВРСКИ		161.629	288.016
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		1.283	700
1. Обврски спрема осигуреници		1.283	700
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		49.892	29.672
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		49.278	28.844
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		614	828
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	24	110.454	257.643
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		76.673	226.126
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		1.849	850
3. Останати обврски		31.932	30.666
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	25	136.600	131.098
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S		2.477.422	2.364.753
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	27	24.523	23.624

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства		-	-
Б. ВЛОЖУВАЊА		-	44.934
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		-	-
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		-	44.934
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	19.934
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	19.934
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		-	25.000
4.1 Дадени депозити		-	25.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ		-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	6.134
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		-	6.134
Ѓ. ПОБАРУВАЊА		-	790
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Побарувања од осигуреници		-	-
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА		-	790
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања		-	760
3. Останати побарувања		-	30
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		-	27
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)		-	-
1. Опрема		-	-
2. Останати материјални средства		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	27
1. Парични средства во банка		-	-
2. Парични средства во благајна		-	-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	27
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		-	67
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	67
2. Одложени трошоци на стекнување		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		-	-
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+V+Г+Д+Г+Е+Ж+З)		-	51.953
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		-	-
		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)- Животно осигурување (продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		-	24.357
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		-	27.512
1. Запишан капитал од обични акции		-	27.512
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		-	-
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
IV. РЕЗЕРВИ		-	-
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5. Останати резерви		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		-	(3.497)
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	342
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
V. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ		-	27.179
I. Бруто резерви за преносни премии		-	-
II. Бруто математичка резерва		-	25.691
III. Бруто резерви за штети		-	1.487
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		-	-
1. Резерви за вработени		-	-
2. Останати резерви		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		-	-
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		-	-
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
Ж. ОБВРСКИ		-	3
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		-	3
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	3
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски		-	-
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		-	414
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА A+B+V+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S		-	51.953
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот – Неживотно осигурување

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции					
Состојба на 1 јануари претходната деловна година 2014		860.796	-	-	-	-	-	272.446	-	90.785	1.224.027
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година 2014 – преправено		860.796	-	-	-	-	-	272.446	-	90.785	1.224.027
Добивка или загуба за претходната деловна година 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	87.672	87.672
Трансфер на дел од добивка во резерва на сигурност		-	-	30.262	-	-	30.262	-	-	(30.262)	-
Трансфер на дел од резерва на сигурност во покривање на загуба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер на дел од добивка во акумулирана добивка		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот											
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	(17.387)	17.387	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	3.297	-	-	3.297
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот											
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	(30.851)	(30.851)
Данок		-	-	-	-	-	-	-	-	(3.428)	(3.428)
Пренос во нераспределена добивка		-	-	-	-	-	-	-	26.245	(26.245)	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година 2014	26	860.796	-	30.262	-	-	30.262	258.356	43.632	87.671	1.280.717

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот – Неживотно осигурување

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции						Останати резерви	Вкупно резерви
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2015		860.796	-	30.262	-	-	-	30.262	-	258.356	43.632	87.672	1.280.717
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер на портфолио живот		27.512	-	-	-	-	-	-	-	(3.155)	-	-	24.357
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2015 – преправено		888.308	-	30.262	-	-	-	30.262	-	258.356	40.477	87.672	1.305.074
Добивка или загуба за тековната деловна година 2015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.908	-	239.908
Трансфер на дел од добивка во резерва на сигурност		-	-	29.224	-	-	-	29.224	-	-	(29.224)	-	-
Трансфер на дел од резерва на сигурност во покривање на загуба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер на дел од добивка во акумулирана добивка		-	-	-	-	-	-	-	-	23.292	(23.292)	-	-
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	(1.857)	-	-	-	(1.857)
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35.156)	-	(35.156)
Данок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос во нераспределена добивка		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2015	26	888.308	-	59.486	-	-	-	59.486	-	256.499	63.769	239.908	1.507.969

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот – Животно осигурување

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2014		27.512	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.497)	24.015
Промена во сметководствените политики		-										
Исправка на грешки во претходниот период												
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2014 – преправено		27.512	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.497)	24.015
Добивка или загуба за тековната деловна година											342	342
Трансфер на дел од резерви на сигурност за покривање на загубата		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос во акумулирана загуба		-	-	-	-	-	-	-	-	(3.497)	3.497	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2014	26	27.512	-	-	-	-	-	-	-	(3.497)	342	24.357

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот – Животно осигурување (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2015		27.512	-	-	-	-	-	-	(3.497)	342	24.357
Промена во сметководствените политики		-									
Трансфер во неживот		(27.512)	-	-	-	-	-	-	3.497	(342)	(24.357)
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2015 – преправено		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер на дел од резерви на сигурност за покривање на загубата		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос во акумулирана загуба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2015	26										

Акционерски капитал претставува номиниран капитал на Друштвото кој се формира со издавање на хартии од вредност на акционерите. Овој капитал се употребува за покривање на загубата после искористувањето на Резервите.

Резервите на Друштвото претставуваат неноминиран капитал кој се зголемува со распределба од нето добивката. Резервите се употребуваат за покривање на загубата и не се распределуваат на основачите освен при ликвидацијата на Друштвото. Во текот на 2012 година Друштвото изврши усогласување на разликата помеѓу номиналната вредност на акциите запишана во акционерската книга и онаа прикажана во книговодството на Друштвото. Оваа разлика потекнува од 1998 година кога во согласност со Законот за осигурување и Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал е извршена трансформација на општествениот капитал. Трансформацијата согласно горенаведените закони е извршена врз основа на извршената проценка на вредноста на Друштвото согласно методот на дисконтиран готовински тек.

Трансформацијата е извршена според сите важечки закони и подзаконски акти што е потврдено со сите потребни решенија и потврди добиени од Владата на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и надлежниот суд. Проценетата вредност на друштвото инесувала 71.729.594 германски марки односно 2.223.617.000 МКД. Оваа вредност согласно законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал била утврдена како основна главнина на Друштвото и согласно тоа биле издадени 717.296 акции. Вредноста на акционерскиот капитал во деловните книги изнесувала 1.046.332.690 МКД што значи дека проценетата вредност на Друштвото не била прикажана во сметководствената евиденција.

Факт е дека во моментот на трансформација на капиталот и во досегашното функционирање на Друштвото разликата помеѓу износот на основната главнина запишана во Статутот на Друштвото (и во Трговскиот регистар) и износот на акционерскиот капитал во сметководствените книги не претставувала пречка за солвентноста и ликвидноста на Друштвото и за секојдневното работење.

За да не дојде до некои идни непредвидени состојби и со цел да се заштити Друштвото и акционерите од аспект на контрола на ризик се направи усогласување на вредноста на акционерскиот капитал во Трговскиот регистар и акционерскиот капитал во сметководствените книги на ниво на Акционерскиот капитал запишан во Трговскиот регистар. Усогласувањето се направи со зголемување на акционерски капитал во вкупен износ од 1.173.755 илјади МКД со истовремено прокнижување со негативен износ на пренесена нераспределена добивка и тоа во неживот 1.114.043 илјади МКД и во живот 59.712 илјади МКД со што не се предизвика движење во износот на вкупниот капитал како и во износот на вкупната актива и пасива во деловните книги на Друштвото. Ова усогласување по претходно извршена проверка и потврда за објективноста од страна на овластен ревизор на изготвениот извештај за промена на капиталот беше потврдено на Собрание на акционери.

Претходно направеното усогласување на капиталот и негативниот износ кои се прокнижија во пренесена нераспоредена добивка, загубата остварена во 2012 година и пренесените непокриени загуби од претходни години во текот на 2014 година ја наложи потребата од покривање на вкупната загуба. На Собрание на акционери кое се одржа на 30.04.2014 година беше донесена одлука за покривање на загубата да се изврши врз основа на член 449 од Законот за трговски друштва односно со поедноставено намалување на капиталот. Со оваа одлука се изврши намалување на номиналниот износ на една обична акција издадена од Друштвото со што бројот на издадени акции останува непроменет односно 717.462 обични акции. По намалувањето номиналната

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

вредност на една акција се утврди на 20,084 Евра. Основната главнина на Друштвото по намалување на вредноста на една акција се утврди на вкупен износ од 14.409.474,26 евра (717.462 акции по 20,084 евра по акција) според среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 30.04.2014 година (1 Евро од 61,6475 денари). Пријавата за упис на намалениот износ на основна главнина во Централниот регистар беше одобрена на 26.08.2014.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек – Неживотно осигурување

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		1.300.167	1.043.280
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси		925.997	773.394
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		2.006	2.281
3. Приливи од учество во надомест на штети		132.072	53.852
4. Примени камати од работи на осигурување		25.023	27.619
5. Останати приливи од деловни активности		215.069	186.134
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		1.162.825	845.132
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси		385.063	299.845
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија		324.824	205.170
4. Надоместоци и други лични расходи		163.253	155.375
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување		128.024	96.115
6. Платени камати		-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки		18.189	17.641
8. Останати одливи од редовни активности		143.472	70.986
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		137.342	198.148
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		97.257	103.258
1. Приливи по основ на нематеријални средства		3.491	2.659
2. Приливи по основ на материјални средства		28.559	45.959
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		52.374	47.182
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		12.118	6.764
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		127	98
8. Приливи од камати		588	596
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		148.584	252.072
1. Одливи по основ на нематеријални средства		3.974	3.227
2. Одливи по основ на материјални средства		114.076	109.699
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		30.534	139.146
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		-	-
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		51.327	148.814
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		2.120	1.606
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		2.120	1.606
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		34.556	33.593

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек – Неживотно осигурување (продолжува)

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ во илјади денари 2015	2014
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		34.556	33.593
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		32.436	33.593
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		1.399.544	1.148.144
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		1.345.965	1.130.797
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		53.579	17.347
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		86.832	69.485
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		140.411	86.832
	22	140.411	86.832

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек - Животно осигурување

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	3,028
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси		-	2,119
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети		-	-
4. Примени камати од работи на осигурување		-	909
5. Останати приливи од деловни активности		-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	23,451
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси		-	22,095
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија		-	-
4. Надоместоци и други лични расходи		-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување		-	141
6. Платени камати		-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки		-	1,138
8. Останати одливи од редовни активности		-	77
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	20,423
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	20,066
1. Приливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Приливи по основ на материјални средства		-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	20,066
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		-	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Приливи од камати		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек - животно осигурување (продолжува)

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ во илјади денари	
		2015	2014
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
1. Одливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Одливи по основ на материјални средства		-	-
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		-	-
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	20,066
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		-	23,094
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		-	23,451
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		-	357
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		-	384
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		-	27

Финансиските извештаи прикажани на страна 1 до 24 се одобрени од Управниот одбор на 26 Февруари 2016 година и беа потпишани во нивно име од:


Г-дин Бошко Андов
Генерален Менаџер


Г-ѓа Маргарета Поповска - Гошева
Менаџер за финансии

1. Општи информации

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија – Скопје Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст „Друштвото“ или “Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп,“) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Македонија. Активностите на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп вклучуваат: осигурување од последици на несреќен случај (незгода), здравствено осигурување, осигурување на моторни возила (каска), осигурување на шински возила, осигурување на воздухоплови, осигурување на пловни објекти, осигурување на стока во превоз, осигурување на имот од пожар и природни непогоди, други осигурувања на имот, осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови, осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти, осигурување од одговорност, осигурување на кредити, осигурување на гаранции, осигурување од финансиска загуба, осигурување од правна заштита и осигурување на туристичка помош. До 31.12.2014 Друштвото ги опслужуваше и преостанатите полиси за животна осигурување кои беа склучени заклучно со септември 2004 година. На седница на советот на експерти на 20.01.2015 година Агенцијата за супервизија на осигурување добиено е решение со кое се дозволува пренос на осигурителното портфолио во осигурување живот од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје Виена Иншуренс Груп на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп. Преносот во рамките на групата на осигурување живот се изврши согласно Договорот за пренос на осигурителното портфолио бр. 0307-7602/1 и 0302-701 склучен на 30.10.2014 година. Согласно договорот предмет на пренос се целокупните права и обврски кои произлегуваат од претходно склучените договори за осигурување на живот како и пренос на средствата кои ги покриваат техничките и математичката резерва по однос на овие договори. Согласно договорот пренесувачот на осигурителното портфолио ги ужива сите права и ги остварува сите обврски од договорот кои се предмет на пренос заклучно со 31.12.2014 година во 00:00 часот. Акционер со квалификувано учество во Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје -Виена Иншуренс Груп е австриската осигурителна компанија Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe (VIG).

Друштвото ја врши својата дејност преку Generalna дирекција и 14 експозитури во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2015 година ги извршува со 125 вработени во администрација и 56 вработени во продажба (2014: 129 вработени во администрација и 62 во продажба).

Адресата на седиштето е следната:

бул.“11 Октомври” бр. 25

1000 - Скопје

Република Македонија

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2015 година беа одобрени за издавање од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 26 Февруари 2016 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, којашто е функционална и известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2015 и 2014 година беа како што следи:

	2015	2014
	МКД	МКД
УСД	56.37	50.56
ЕУР	61.59	61.48
АУД	41.09	41.32
GBP	83.46	78.59

3. Значајни сметководствени политики

Значајните сметководствени политики, применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година, се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи и се следните:

3.1 Договори за осигурување и реосигурување

(i) Осигурување

Договорот за осигурување е договор според кој едната странка (осигурителот) прифаќа значителен ризик од осигурување од друга странка (имателот на полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно влијание на имателот на полисата.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување.

На датумот на известување ќе се процени дали признаените обврски по осигурување се соодветни.

На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат:

- да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување, целите, политиките и процесите на управување со ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се користат за управување со тие ризици, како кредитен ризик, ликвидносен и пазарен ризик.

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и главнината кога би дошло до промена на релевантната променлива на ризикот.

(ii) Реосигурување

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

(iii) Реосигурување (продолжува)

Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратоците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради оштетување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Бидејќи Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флукуација на девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги намали овие ризици.

3.1.1 Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Кај краткорочните договори за осигурување со еднократна уплата, бруто полисираната премија се признава во моментот на плаќање, и истата се намалува за износот на неочекуваниот ризик во договорот.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во пресметковниот период, трошоци за извид и процена на штети направени од надворешни проценители, заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и процена на настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во Друштвото.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење (продолжува)

Штети (продолжува)

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.2 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.2 Приходи

3.2.1 Резултат од основната дејност

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една календарска година.

Запишаните премии се искажуваат како приход во годината во која настануваат.

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.2.2 Приходи од вложувања

Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат по фер вредност преку билансот на успех, се признати како „приход од камати“ во билансот на успех, користејќи ја методата на ефективна камата.

Методата на ефективна камата е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.2.3 Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3.3 Расходи

Во политиката за признавање расходи, Друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.3 Расходи (продолжува)

Друштвото треба да ги обелодени информациите кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување во делот на усогласување на промените во обврските за осигурување поврзани со одложени трошоци за стекнување.

Друштвото треба да ја утврди вредноста на обврските за осигурување по основ на трошоците за стекнување. Истата треба да ја корегира за одложените трошоци за стекнување. Пресметката за утврдување на одложените трошоци за стекнување се врши од страна на секторот за сметководство во согласност со актуарите.

Трошоците настанати при склучувањето на договорите за осигурување, кои се одложуваат, вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и бруто платите на продажната мрежа и индиректните трошоци како на пример трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Кај договорите за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција на резервата на преносната премија во наплатената премија применета на бруто платите на продажната мрежа и останати трошоци за стекнување.

Движењето на одложените трошоци за стекнување се признава преку Билансот на успех.

3.4 Користи за вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кои ги дава друштвото во размена на извршените услуги од страна на вработените, како краткорочни користи, користи по престанок поради прекин на вработување.

Друштвото во текот на неговото секојдневно оперативно работење врши исплата во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок. Истите се пресметуваат врз основа на бруто плати а во согласност со законските прописи.

Друштвото не работи со пензиски шеми и нема обврска во однос на пензиите.

Друштвото не е обврзано да обезбеди понатамошни бенефиции за сегашните и поранешните работници.

Друштвото исто така врши исплата на надоместоци на вработените во согласност со постојните законски обврски.

Друштвото пресметува користи за вработените за отпремнини кои треба да се платат како резултат на одлука на ентитетот да го прекине работниот однос на некој вработен на вообичаениот датум на пензионирање.

3.5 Даноци

Во 2014 година има промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаените расходи, применлив до 2013 година, и се преминува кон оданочување на сметководствената добивка. Пресметката и плаќањето на данокот на добивка е во согласност со измените воведени во Законот за данок на добивка од 2014 година. Измената се применува проспективно.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.5 Даноци (продолжува)

Согласно законската даночна регулатива применлива за 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на непризнаените расходи, а данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивка. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

Данокот од добивка во 2015 година се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивката

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на исплатената дивиденда и другите исплати од добивката извршени во тековната година. Оданочувањето на дивидендите кои се исплаќаа во пари, се вршеше на денот на којшто дивидендата се исплаќа. Оваа законска регулатива останува да важи при распоред на нераспределените добивки во периодот од 2009 до 2013 година.

3.6 Нематеријални средства

а) Класификација

Нематеријалните средства ги опфаќаат лиценците.

б) Почетно признавање

Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе бидат прилив кон Друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.6 Нематеријални средства (продолжува)

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издток треба да се признае како расход кога ќе настане.

Издатоците за истражување и развој не може да се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

в) Мерење по почетно признавање

По почетното признавање, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување.

г) Корисен век на употреба

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба, односно во периодите во кои се очекуваат економските користи, но не подолго од 5 години.

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба, а од нивното отпишување не се очекува никаква идна економска корист.

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

3.7 Материјални вложувања

а) Класификација

Земјиште

Признавањето на земјиштето на кое се лоцирани градежните објекти сопственост на Друштвото се врши според вредноста на стекнување. Друштвото не врши вреднување на земјиштето по почетно признавање. На земјиштето на се врши пресметка на амортизација.

Материјалните средства се состојат од недвижен имот, постројки и опрема, мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални средства.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални вложувања

Материјалните средства се средства коишто:

- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги, за изнајмување на други или за административни цели;
- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период.

б) Почетно признавање и корисен век на употреба

Материјалните средства се признаваат по набавна вредност, под услов истата да може сигурно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, за да се стекне едно материјално средство во моментот на неговото стекнување или изградба. Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до куповната цена.

Трошоците за секојдневно сервисирање на материјалните средства не се признаваат во сметководствената вредност на средството, туку овие трошоци се признаваат во добивката или загубата како што настануваат.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека Друштвото ќе го користи средството.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

- Градежни објекти	40 години
- Мебел и опрема	5-20 години
- Компјутери	4 години
- Патнички возила	4 години

в) Вреднување по почетното признавање на недвижности

За вреднување на недвижности – згради по почетното признавање се применува моделот на ревалоризација (фер вредност), во согласност со МСС 16.

По почетното признавање, недвижностите чија вредност може со сигурност да се утврди, се вреднуваат според ревалоризациониот износ кој претставува фер (објективна) вредност на датумот на ревалоризирање (датумот на проценка), намалена за последователната акумулирана амортизација и соодветната акумулирана загуба поради обезвреднување.

Ревалоризација на средствата се врши доволно редовно за сметководствената вредност да не се разликува значително од фер вредноста во Извештајот за финансиската состојба.

Кога недвижностите се ревалоризираат акумулираната амортизација на датумот на ревалоризација се искажува пропорционално на промената на бруто сметководствената вредност на средството.

Фер вредноста на средствата се утврдува со проценка од страна на квалификуван, овластен проценител. Во некои случаи проценката може да се изврши и од комисија која ќе биде именувана од управителот (менаџерот) на друштвото.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални вложувања

в) Вреднување по почетното признавање на недвижности (продолжение)

Ефектот од ревалоризацијата се евидентира во ревалоризационата резерва. Депрецијација се пресметува на ревалоризираната вредност, која претставува нејзина објективна вредност на датумот на ревалоризацијата по утврдените стапки, по пропорционална метода.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното вреднување се користи трошочен модел, имено средството се евидентира по набавна вредност минус акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Депрецијацијата на останатите материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Инвестициите во тек се евидентираат по трошокот за изградба вклучувајќи ги и трошоците кон трети лица. На инвестициите во тек за време на изградбата не се пресметува амортизација (депрецијација). На крајот од процесот, сите акумулирани трошоци се пренесуваат на соодветните материјални средства и опрема и подлежат на соодветна стапка на амортизација.

Амортизацијата (депрецијацијата) се пресметува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи се додека вредноста на средствата не се надомести целосно. Применетите годишни стапки на амортизација се следните:

Градежни објекти	2.5%
Мебел и опрема	5-20%
Компјутери	25%
Патнички возила	25%

Кога ќе се надомести вредноста која е основа за пресметување на амортизацијата (депрецијацијата) истата престанува да се пресметува. Тоа важи и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста.

Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифицира како средство наменето за продажба во согласност со соодветните одредби на овие сметководствени политики.

г) Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се земени под закуп, се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена цел, а се во согласност со договорот за закуп кој е направен со сопственикот на закупеното средство.

Амортизацијата на вложувањата се вршат по систематска основа според проценетиот корисен век на употреба, кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за закуп.

3.8 Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижности се недвижности (земјиште или зграда или дел од зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел заработување на наемнини или за зголемување на капиталот или и за двете заедно.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.8 Вложувања во недвижности (продолжува)

Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на Друштвото за вршење на редовниот тек на работењето.

Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност и последователно се водат по набавна цена намалена за амортизација. Набавната вредност на купени вложувања во недвижности ја содржат нивната набавна цена и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност. Издатоци кои директно може да и се припишат на недвижноста ги вклучуваат на пример професионалните такси за правни услуги, даноци за пренос на недвижности и други трансакциски трошоци.

Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на градежните објекти треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна стапка на амортизација 2.5%.

Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите средства коишто ги поседува Друштвото.

Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при оттуѓување или кога вложувањето перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото оттуѓување.

Критериум за разликување на вложувањата во недвижности кои се користат за обавување на дејноста и недвижности кои не се користат за обавување на дејноста ќе се зема поделбата на нето корисна површина на недвижностите според просторот на користење и расположивиот простор за издавање. Ревидирање на процентите ќе се врши еднаш годишно.

За вреднување на недвижности по почетното признавање се применува модел на набавна вредност.

По почетното признавање како средство ставката на недвижности треба да се евидентира по нејзината набавна вредност минус акумулирана амортизација и акумулирана загуба поради обезвреднување.

Во рамките на вложувања во недвижности Друштвото во посебна категорија ги искажува материјалните средства превземени во замена на ненаплатени побарувања а кои не се целосно во сопственост на Друштвото. Средството се смета за превземено во моментот на стекнување на правна основа за запишување на сопственост. Овие средства не служат за заработување на наемници.

Првично средствата се мерат според проценета вредност од страна на овластен проценител наведена во актот од кој произлегува правната основа за стекнување право на сопственост. За последователно мерење на овие средства се применува модел на набавна вредност.

Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на средствата треба да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања

Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и останати пласмани.

а) Средства кои се чуваат до достасување

Друштвото ги класификува во средства кои се чуваат до доспевање:

- средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања;
- средства кои имаат фиксен датум на доспевање;
- средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање;
- средства кои при почетното признавање Друштвото не ги назначува како средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за продажба;
- средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања.

Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи издадени од Министерство за финансии.

Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на состојба на датумот на тргување. Почетното вреднување на финансиските средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната набавна вредност, којашто е објективната вредност на дадениот надоместок за истите во која се вклучени и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со набавката на средството.

Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се оштетени или се депризнаени.

б) Средства расположливи за продажба

Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба:

- не-деривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба;
- средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при почетното признавање.

Како средства расположливи за продажба, кои Друштвото иницијално ги признава во билансот на состојба на датумот на тргување, по нивната набавна вредност, којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството, се класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели).

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

б) Средства расположливи за продажба

По почетното признавање, најдоцна при секое составување на Извештајот за финансиската состојба Друштвото ги вреднува финансиските средства по нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или оттуѓување.

Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената во објективната вредност на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во „Ревалоризациони резерви“.

Во моментот на депривирање на финансиските средства расположливи за продажба акумулираната добивка или загуба, претходно признаена во капиталот, како и разликата помеѓу сметководствената вредност и надоместот добиен за средството, се признава во билансот на успех.

За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активен пазар се користи тековната куповна цена, освен кај сопственичките инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност не може со сигурност да се измери, се мерат според набавната вредност, намалени за загуби поради оштетувања.

Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на организирани пазари и чија доспеаност не е значајна, по пат на поединечна проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност.

Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз основа на следните критериуми, чија важност се намалува последователно:

- Солвентност на издавачот на хартиите од вредност;
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност;
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност;
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од вредност, како и негова позиција на пазарот;
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и
- Квалитет и експертиза на раководството.

Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога:

- а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство;
- б) го пренесува финансиското средство.

в) Депозити, заеми и останати пласмани

Депозити, заеми и останати пласмани се прикажани во билансот на состојба во износ на неотпишана главница и камата намалени за направената исправка по основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

г) Загуби поради оштетување

(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност

На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат објективни докази за оштетеност на финансиските средства или група на финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските средства се оштетени кога објективни докази покажуваат дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Друштвото го разгледува доказот за оштетеност на индивидуална и на групна основа. Сите индивидуално значајни финансиски средства се проценуваат на индивидуална основа за загуба поради оштетување. Сите индивидуално значајни средства кои не се индивидуално оштетени потоа се проценуваат групно за оштетување кое настанало, но не било идентификувано. Средствата кои не се индивидуално значајни се проценуваат групно за оштетување со нивно групирање (за финансиските средства евидентирани по амортизирана набавна вредност) според слични карактеристики на кредитен ризик.

Објективен доказ дека финансиските средства се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктуирање на побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските во групата.

Загубата поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи, дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

г) *Загуби поради оштетување (продолжува)*

(ii) *Средства класифицирани како расположливи за продажба*

На секој датум на билансот на состојба, Друштвото прави проценка дали постои објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на финансиски средства.

Во тој случај, кај средствата расположливи за продажба кои се водат според објективната вредност преку капиталот, кумулативната загуба која е измерена како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност, намалена за било која загуба поради оштетување на тие финансиски средства претходно признаени во капиталот (во ревалоризациона вредност) претставува исправка на вредност, се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. За должнички инструменти класификувани како расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата поради оштетување се ослободува преку билансот на успех.

Кај сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба, значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување дали средствата се оштетени. Загубата поради оштетување признаена во билансот на успех за сопственичките вложувања, последователно не може да се ослободи/анулира преку билансот на успех.

д) *Депризнавање*

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3.10 Краткорочни побарувања

Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност, која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од:

- Пари на жито сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните банки;
- Пари во благајна (денарска и девизна).

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти.

Друштвото известува за паричните текови за оперативни активности по директна метода.

3.12 Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

3.13 Капитал и резерви

а) Капитал

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен капитал.

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Стектатите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви (продолжува)

а) Капитал (продолжува)

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични и приоритетни акции, кои имаат номинална вредност од 20.084 ЕУР по акција. Сите издадени акции се платени во целост.

Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

б) Резерви

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува резерви на сигурност. Резерви на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку 1/3 од остварената добивка искажана по финансиските извештаи, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположиви за продажба и нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради оштетување и добивките и загубите од курсните разлики, кои се признаваат во билансот на успех).

Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижност се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е оттуѓена.

Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува на акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметан на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

в) Добивка или загуба

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите на Друштвото.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви (продолжува)

в) Добивка или загуба

(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Органите на управување, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

(ii) Признавање на добивката или загубата во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

При определување на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики.

Добивката односно загубата од работењето се презентираат од редовни активности и вонредни ставки.

3.14 Резервирања

3.14.1 Технички резерви

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви, кои се состојат од:

- 1) резерви за преносни премии;
- 2) резерви за бонуси и попусти;
- 3) резерви за штети
- 4) други технички резерви.

(i) Резерви за преносни премии

Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.

Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (pro rata temporis) за календарска година од 360 дена.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања

3.14.1 Технички резерви

(ii) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- 1) право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси);
- 2) право на делумно намалување на премиите (попусти);
- 3) право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

(iii) Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирани отштетени барања.

Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште неликвидирани штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати, а непријавени штети.

Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

(iv) Други технички резерви

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици.

Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност)

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за осигурување и камата по премија, и побарувања по основ на регрес и проценка на ризикот од ненаплатливост на истите Друштвото формира посебна резерва.

Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени побарувања по премија и камата и репрограмирани побарувања. Под рок на доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел влегува во пресметката за посебна резерва.

Репрограмираните побарувања во договор со должникот се класифицираат спрема првобитниот датум на доспевање.

Репрограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат спрема датум на доспевање на новиот договор.

Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се резервираат 100%.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања (продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност) (продолжува)

Посебната резерва се утврдува во согласност со класификацијата на достасаните ненаплатени побарувања категоризирани во ризични пондери од:

- Категорија А - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 0 до 30 дена ;
- Категорија Б -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 31 до 60 дена
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 61 до 120 дена
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121 до 270 дена.
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 270 до 365 дена
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 365 дена

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%
Д	од 271 до 365 дена	71%-90%
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени побарувања по премија и камата се признава преку билансот на успех, а се прикажува во билансот на состојба на посебна сметка.

Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Утврдениот износ на резервирања се признаваат преку билансот на успех.

Во декември 2015 година, Друштвото изврши промена на процентите за исправка на вредност кај следните групи на побарувања: В – 35% (до 30.09.2015 година: 31%); Г – 55% (до 30.09.2015 година: 51%) и Д – 75% (до 30.09.2015 година: 71%). Ефектот од промената, со состојба 31 декември 2015 година е поголем износ на исправка на вредност на побарувањата за МКД 4,234 илјади.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.15 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

4. Сметководствени проценки

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврдат техничките резерви по договори за осигурување, кои се доволни за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на непријавени штети и пријавени, а неисплатени штети, постои можност да исплатениот износ по штета се разликува од иницијално утврдената обврска за истата.

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Резервите за штети вклучуваат:

- проценети обврски за настанати и пријавени но сеуште не решени штети,
- проценети обврски за настанати но непријавени штети,
- проценети обврски за трошоци за обработка на штети.

(a) Резерва за настанати и пријавени, но сеуште не решени штети (‘RBNS’- Reported but not settled)

Износот на резервацијата за настанати и пријавени, но се уште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата, за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети, се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

(a) Резерва за настанати и пријавени, но сепак не решени штети ('RBNS'- Reported but not settled) (продолжува)

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите, се користат следниве пресметки за висина на штети од:

- проценителите на штети по видови на осигурување; и
- кога се работи за нематеријална штета, ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација, а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата, а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, надоместоци за социјално осигурување и слично), се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените настанати, но се уште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента, се резервираат и капитализираат во следните износи:

- сегашна вредност; и
- процена на исплатата за идните ренти

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента, задолжително се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервираниот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година, а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани, остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- Incurred but not reported)

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- Incurred but not reported) (продолжува)

Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder),
- Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder прилагоден за инфлација),
- Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се пресметуваат како производ од проектираниот просечен износ на штета и проектираниот очекуван број на штети,
- Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на штета се утврдува од страна на Агенцијата,
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода, и
- Други актуарски методи

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или прилагоден на инфлација) освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци.

Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа. најмалку за претходните три години.

(в) Резервација за трошоци за обработка на штети

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покривање на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото.

Минимален коефициент за нејзино пресметување е 1.5% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

г) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2015 година и 31 декември 2014 година се презентирани во табелата подолу.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

г) Анализа на сензитивност (продолжува)

31 декември 2015	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	239.908	1.507.969	106.584	1415%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	248.572	1.516.633	106.584	1423%	8%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	231.244	1.499.305	106.584	1407%	-8%
10% зголемување на останати расходи	238.279	1.506.340	106.584	1413%	-2%
10% намалување на останати расходи	241.537	1.509.598	106.584	1416%	2%
10% зголемување на настанати штети	217.784	1.485.845	106.584	1394%	-21%
10% намалување на настанати штети	262.032	1.530.093	106.584	1436%	21%
31 декември 2014	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	88.014	1.305.087	125.135	1043%	-
Принос од вложувања (+200 п.п.) -неживот и живот	89.774	1.306.880	125.135	1044%	1%
Принос од вложувања (-200 п.п.) -неживот и живот	86.253	1.303.294	125.135	1042%	(1%)
2% зголемување на останати расходи- неживот и живот	87.647	1.304.720	125.135	1043%	0%
2% намалување на останати расходи - неживот и живот	88.381	1.305.454	125.135	1043%	0%
2% зголемување на настанати штети –неживот и живот	82.168	1.299.334	125.135	1038%	(5%)
2% намалување на настанати штети –неживот и живот	93.859	1.310.839	125.135	1048%	5%

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици

Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или двата ризици. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежнее да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во согласност со политиките одобрени од Управниот одбор.

5.1 Управување со ризик од осигурување

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен и според тоа тешко предвидлив.

За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја надмине сметководствената вредност на обврската по осигурување. Ова може да настане бидејќи фреквентноста и озбилноста на штетата и надоместот за истата се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во година, од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искуството покажува дека колку е поголемо портфолиото на слични договори за осигурување, толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. Во продолжение, колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и секторска концентрација.

Цел на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Со оваа контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се обезбеди квалитетна услуга за продажбата.

Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури и упатства за прием во осигурување. Исто така, постојат соодветни нивоа на овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоци се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно.

Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно политиките на компанијата. Во рамките на тековните активности се врши анализа и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.1 Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Стратегија за реосигурување

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како и да ги заштити изворите на капитал, Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување, онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури, потребно е посебно одобрување од раководството.

Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства. Финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа: ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.2.1 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на Друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот.

Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Осигурување Македонија управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот, Осигурување Македонија со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2015	2014
Финансиски средства		
- Должнички хартии од вредност чувани до достасување	51.256	35.700
- Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	215.067	150.046
- Сопственички инструменти расположливи за продажба	20.204	21.901
- Орочени депозити	702.169	710.200
Средства од реосигурување	119.293	110.013
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	268.808	266.150
Останати побарувања	50.798	44.441
Парични средства и паричен еквиваленти	140.411	86.832
Вкупно	1.568.006	1.425.283

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2015 и 2014 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата, 20.38% (2014: 18.09%) од максималната кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, 44.78% (2014: 49.98%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност, Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, должнички хартии од вредност расположливи за продажба - државни оврзници издадени од Република Македонија и должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи издадени од Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во износ од 597.200 илјади МКД во големи банки, а 104.969 илјади МКД во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Standard and Poor's Кредитен рејтинг агенцијата.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

Структурата на доспеаноста на Побарувања по основ на премии и регреси презентирани подолу:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Опис на позиција	Доспели до 30 дена			Доспели од 31 до 60 дена			Доспели од 61 до 120 дена			Доспели од 121 до 270 дена			Доспели од 271 до 365 дена			Доспели над 365 дена			Вкупно доспели побарувања			Отпис на побар	Вкупно	
	Недоспели побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност			Сегашна вредност на побар.
по основ на премија	152.017	48.755	-	48.755	18.741	1.874	16.867	35.139	12.299	22.841	53.248	29.286	23.962	17.471	13.103	4.368	211.766	112.937	98.828	385.119	169.500	215.619	98.828	268.808
незгода	28.093	5.597	-	5.597	3.817	382	3.435	2.372	830	1.542	2.840	1.562	1.278	1.267	950	317	18.462	8.020	10.442	34.355	11.745	22.611	10.442	40.262
здравствено каско	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
моторни возила	3.895	4.633	-	4.633	1.191	119	1.072	1.710	598	1.111	3.714	2.043	1.671	1.782	1.336	445	23.646	14.323	9.323	36.676	18.420	18.256	9.323	12.828
каска шински возила	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
каска воздухопловни	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.872	-	4.872	4.872	-	4.872	4.872	-
каска пловни објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	43	11	54	43	11	11	11	-
карго имот од пожар и др.опасн. имот останато	175	192	-	192	264	26	237	258	90	168	560	308	252	170	128	43	6.803	730	6.073	8.247	1.283	6.964	6.073	1.066
АО (вкупно)	46.839	5.472	-	5.472	1.458	146	1.312	6.499	2.275	4.224	6.006	3.303	2.703	1.833	1.374	458	60.731	40.541	20.190	81.999	47.639	34.360	20.190	61.008
одговорност воздухопловни одговорност пловни објекти општа одговорност	34.047	20.945	-	20.945	2.284	228	2.055	7.376	2.582	4.794	11.968	6.583	5.386	2.741	2.056	685	34.466	22.198	12.268	79.780	33.647	46.134	12.268	67.912
кредити	29.429	10.609	-	10.609	8.642	864	7.777	15.008	5.253	9.755	23.073	12.690	10.383	9.038	6.779	2.260	40.754	24.836	15.917	107.124	50.422	56.702	15.917	70.213
гаранции финансиски загуби правна заштита туристичка помош	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	4	-	-	-	3	2	2	12	7	6	2	4
по основ на регрес	8.815	835	-	835	892	89	803	1.370	480	891	4.207	2.314	1.893	399	299	100	1.567	1.543	24	9.270	4.724	4.545	24	13.337
ВКУПНО	-	-	-	-	-	-	-	6	2	4	12	7	6	6	5	2	28	12	16	53	26	27	16	11
	591	98	-	98	100	10	90	201	70	130	199	109	89	-	-	-	10	-	10	608	190	418	10	999
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	134	374	-	374	93	9	84	340	119	221	659	362	296	235	176	59	835	689	146	2.535	1.355	1.180	146	1.167
	-	494	-	494	546	55	491	267	93	173	2.733	1.503	1.230	2.415	1.811	604	25.519	25.010	510	31.975	28.472	3.503	510	2.993
ВКУПНО	152.017	49.249	-	49.249	19.287	1.929	17.358	35.406	12.392	23.014	55.981	30.790	25.192	19.886	14.915	4.972	237.285	137.947	99.338	417.094	197.972	219.122	99.338	271.801

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во 2015 Друштвото има побарување по основ на штети од VIG Holding / VIG и VIG Re zajistovna a.s.

5.2.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од ризик.

5.2.2.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на финансиски вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници и депозити).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
 Виена Иншуренс Груп
 Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
 (сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски

31 декември 2015 година	Инструменти со фиксна каматна стапка							Некаматно-носни
	Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години		
	Вкупно							
Средства								
Финансиски вложувања								
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	51.256	-	-	9.937	41.319	-	-	
Финансиски вложувања расположиви за продажба	235.27	-	-	-	119.096	65.971	20.204	
Орочени депозити	702.169	-	-	12.500	299.000	390.669	-	
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	119.293	-	-	-	-	-	119.293	
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	268.808	-	-	-	-	-	268.808	
Останати побарувања	50.798	-	-	-	-	-	50.798	
Парични средства и парични еквиваленти	140.411	-	140.411	-	-	-	-	
Обврски								
Бруто технички резерви	(644.456)	-	-	-	-	-	(644.456)	
Обврски по основ на реосигурување	(49.892)	-	-	-	-	-	(49.892)	
Обврски спрема осигуреници	(1.283)	-	-	-	-	-	(1.283)	
Останати обврски	(110.453)	-	-	-	-	-	(110.453)	
Неусогласеност на средствата и обврските	761.922	-	140.411	22.437	459.415	456.640	30.000	(346.980)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски (продолжува)

31 декември 2014 година	Инструменти со фиксна каматна стапка							Некаматно-носни
	Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	до 1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно	
Средства								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	35.700	-	-	14.473	21.227	-	-	-
Финансиски вложувања расположиви за продажба	171.947	-	-	-	14.983	135.063	-	21.901
- Орочени депозити	710.200	-	70.000	18.000	274.200	348.000	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	110.013	-	-	-	-	-	-	110.013
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	266.150	-	-	-	-	-	-	266.150
Останати побарувања	44.441	-	-	-	-	-	-	44.441
Парични средства и парични еквиваленти	86.832	-	86.832	-	-	-	-	-
Обврски								
Бруто технички резерви	(657.876)	-	-	-	-	-	-	(657.876)
Обврски по основ на реосигурување	(29.673)	-	-	-	-	-	-	(29.673)
Обврски спрема осигуреници	(700)	-	-	-	-	-	-	(700)
Останати обврски	(257.643)	-	-	-	-	-	-	(257.643)
Неусогласеност на средствата и обврските	479.391	-	156.832	32.473	310.410	483.063	-	(503.387)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Сензитивна анализа на промени на каматните стапки

На 31 декември 2015 Друштвото има каматносни депозити во износ од МКД 702.169 илјади (2014: МКД 710.200 илјади), МКД 51.256 илјади државни записи (2014: МКД 35.700 илјади) и државни обврзници МКД 215.067 илјади (2014: МКД 150.046 илјади). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на стапки на депозитите се поголеми/помали за 0.5%, а останатите променливи каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување, доколку депозитите останат непроменети добивката на Друштвото заклучно со 31 декември 2015 ќе се зголеми/намали за МКД 919 илјади (2014: добивката ќе се зголеми/намали за МКД 1.101 илјади).

5.2.2.2 Девизен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра, американски долари, фунти и швајцарски франци. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција за 2015 од страна на НБРМ е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик (продолжува)

31 декември 2015	МКД	ЕУР	ГБП	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	51.256	-	-	-	51.256
Финансиски вложувања расположливи за продажба	139.345	95.926	-	-	235.271
Орочени депозити	642.200	59.969	-	-	702.169
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	119.293	-	-	-	119.293
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	268.808	-	-	-	268.808
Останати побарувања	41.298	8.531	-	969	50.798
Парични средства и парични еквиваленти	130.157	9.198	-	1.056	140.411
Вкупно средства	1.392.357	173.625	-	2.025	1.568.006
Бруто технички резерви	644.456	-	-	-	644.456
Обврски по основ на реосигурување	-	11.810	-	38.082	49.892
Обврски спрема осигуреници	1.283	-	-	-	1.283
Останати обврски	50.531	12.995	-	46.927	110.453
Вкупно обврски	696.270	24.805	-	85.009	806.084
Нето вредност	696.087	148.820	-	(82.985)	761.922

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик (продолжува)

31 декември 2014

Неживот	МКД	ЕУР	ГБП	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	35.700	-	-	-	35.700
Финансиски вложувања расположиви за продажба	141.041	30.906	-	-	171.947
Орочени депозити	710.200	-	-	-	710.200
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	110.013	-	-	-	110.013
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	266.150	-	-	-	266.150
Останати побарувања	29.610	14.520	-	244	44.441
Парични средства и парични еквиваленти	77.903	7.869	-	1.060	86.832
Вкупно средства	1.370.684	53.295	-	1.304	1.425.283
Бруто технички резерви	657.876	-	-	-	657.876
Обврски по основ на реосигурување	-	26.419	-	3.254	29.673
Обврски спрема осигуреници	700	-	-	-	700
Останати обврски	50.800	13.834	150.921	42.088	257.643
Вкупно обврски	709.376	40.253	150.921	45.342	945.892
Нето вредност	661.308	13.042	(150.921)	(44.038)	479.391

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик (продолжува)

Ризик од промени во девизните курсеви

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото има побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и УСД. Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната компанија. Поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флукуациите на девизните курсеви.

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.

На 31 декември 2015 доколку дојде до 0.5% зголемување/намалување на курсот на ЕУР и УСД во однос на МКД, добивката пред оданочување за дванаесет месечен период, ќе се намали/зголеми за МКД 329 илјади.

5.2.3 Ризик на цената на капиталот

Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флукуира под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена произлегува од капиталните вложувања кои не се за тргување. Друштвото има капитални вложувања кои не се за тргување и кои подлежат на ризик на цената на капиталот.

Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на диверзифицирано портфолио на капитални вложувања.

5.2.4 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основа на која капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста

31 декември 2015	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-	51.256	-	-	51.256
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	119.096	65.971	50.204	235.271
- Орочени депозити	-	74.500	287.000	340.669	-	702.169
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	2.548	5.470	73.475	25.461	12.339	119.293
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	200.772	39.707	28.329	-	-	268.808
Останати побарувања	9.628	18.185	16.192	6.793	-	50.798
Парични средства и парични еквиваленти	140.411	-	-	-	-	140.411
	353.359	137.862	575.348	438.894	62.543	1.568.006
Обврски						
Бруто технички резерви	10.458	58.996	430.635	99.722	44.645	644.456
Обврски по основ на реосигурување	44.217	5.060	615	-	-	49.892
Обврски спрема осигуреници	1.182	101	-	-	-	1.283
Останати обврски	9.828	39.546	824	60.255	-	110.453
	65.685	103.703	432.074	159.977	44.645	806.084
Нето ликвидност	287.674	34.159	143.274	278.917	17.898	761.922

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување (продолжува)

31 декември 2014	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања	-	14.473	21.227	-	-	35.700
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-	14.983	135.063	21.901	171.947
- Орочени депозити	70.000	18.000	274.200	348.000	-	710.200
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	2.743	45.994	61.081	60	135	110.013
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	160.486	66.906	38.758	-	-	266.150
Останати побарувања	4.677	13.524	13.773	12.467	-	44.441
Парични средства и парични еквиваленти	86.832	-	-	-	-	86.832
	324.738	158.897	424.022	495.590	22.036	1.425.283
Обврски						
Бруто технички резерви	56.493	159.567	310.550	84.781	46.485	657.876
Обврски по основ на реосигурување	25.804	3.254	615	-	-	29.673
Обврски спрема осигуреници	478	53	-	169	-	700
Останати обврски	21.676	30.666	685	204.616	-	257.643
	104.451	193.540	311.850	289.566	46.485	945.892
Нето ликвидност	220.287	(34.643)	112.172	206.024	(24.449)	479.391

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од страна на менаџментот на Друштвото.

Објективната вредност на долгорочните финансиски вложувања се темели на пазарната вредност со исклучок на дел од хартиите од вредност кои не котираат на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на техники на вреднување кои вклучуваат анализа на расположливи финансиски извештаи.

Побарувањата по основ на премии и аванси во книговодството се изразени во сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на должниците.

Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната книговодствена вредност намалена за направената исправка на вредност.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Расположиви за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2015						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	51.256	-	-	51.256	51.256
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	235.271	-	235.271	235.271
- Орочени депозити	702.169	-	-	-	702.169	702.169
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	119.293.	-	-	-	119.293	119.293
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	268.808	-	-	-	268.808	268.808
Останати побарувања	50.798	-	-	-	50.798	50.798
Парични средства и парични еквиваленти	140.411.	-	-	-	140.411	140.411
	1.281.479	51.256	235.271.	-	1.568.006	1.568.006
Бруто технички резерви	-	-	-	644.456	644.456	644.456
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	49.892	49.892	49.892
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	1.283	1.283	1.283
Останати обврски	-	-	-	110.454	110.454	110.454
	-	-	-	806.084	806.084	806.084
31 декември 2014						
Финансиски средства						
- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност	-	35.700	-	-	35.700	35.700
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	171.947	-	171.947	171.947
- Орочени депозити	710.200	-	-	-	710.200	710.200
Средства од реосигурување	110.013	-	-	-	110.013	110.013
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	266.150	-	-	-	266.150	266.150
Останати побарувања	44.441	-	-	-	44.441	44.441
Парични средства и паричен еквивалент	86.832	-	-	-	86.832	86.832
	1.217.636	35.700	171.947	-	1.425.283	1.425.283
Бруто технички резерви	-	-	-	657.876	657.876	657.876
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	29.673	29.673	29.673
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	700	700	700
Останати обврски	-	-	-	257.643	257.643	257.643
	-	-	-	945.892	945.892	945.892

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива;
- Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за акционерите;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот е адекватен на маргината на солвентност.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на тримесечна основа.

Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој вклучува: обични и приоритетни акции, резерви на сигурност, ревалоризациони резерви и задржана добивка или акумулирана загуба.

При пресметка на основниот капитал како одбитни ставки се земаат сопствени акции, долгорочни нематеријални средства, пренесени непокриени загуби од тековната година и други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Согласно законската регулатива, акционерскиот капитал на друштвото, треба најмалку да биде во висина на гарантниот фонд.

Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 2015, минимален капитал кој треба да го поседува Осигурување Македонија е следниот:

	Маргина на солвентност			
	2015		2014	
	Осигурување неживот	Осигурување живот	Осигурување неживот	Осигурување живот
Маргина на солвентност	106.584	-	125.135	1.079
Износ на гарантен капитал	277.176	-	276.666	27.512

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот (продолжува)

Маргината на солвентност на друштвото за осигурување се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

- Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната деловна година, се намалува за износот на сторнираните односно отпишаните износи на премија во таа деловна година, истиот се множи со дадени коефициенти
- Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни години, зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на почетокот на тој период, се дели со три и се множи со дадени коефициенти.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот (продолжува)

5.2.6 А Потребно ниво на маргина на солвентност

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување во МКД	
		2015	2014
Бруто полисирана премија	1	923.433.291	867.761.797
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.870.460	110.666.520
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	49.197.807	40.471.648
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4	-	-
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5	-	-
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	160.068.267	151.138.168
Бруто исплатени штети	7	395.263.535	308.641.556
Нето исплатени штети	8	263.192.154	255.540.040
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50. доколку е помал)	9	1	1
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	106.583.856	125.134.974
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	977.001.951	899.120.907
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	277.145.521	346.818.513
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	261.562.419	272.499.745
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	330.861.684	324.47..892
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0.26	16	86.024.038	84.370.277
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0.23	17	-	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18	-	-
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19	-	-
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	86.024.038	84.370.277
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	57.280.396	69.854.443
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10].[21]))	22	106.583.856	125.134.974

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото, односно лимити до кои може да се вложуваат средствата кои служат за покривање на техничките резерви.

Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата се презентирани техничките резерви на Друштвото и вкупните расположливи финансиски средства кои служат за покривање на техничките резерви и капиталот:

	2015	2014
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	140.411	86.832
Хартии од вредност издадени од Р.М или НБРМ	51.256	35.700
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	215.067	150.047
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ	702.169	710.200
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ (дозволено - 25%)	20.204	21.901
	1.129.107	1.004.680
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	644.456	657.876
Дел за реосигурителот	(119.293)	(110.013)
	525.163	547.863

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките и математичките резерви

Согласно Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои служат за покривање на техничките и математичката резерва како и деталното пласирање и ограничување на тие вложувања Друштвото средствата со кои располага на 31.12.2015 година ги има пласирано како што следи:

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2015

	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3	15.135	2,9
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	60	223.500	42,6
Хартии од вредност издадени од НБРМ	80	51.256	9,8
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија на домашниот пазар	80	215.067	41
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	25	20.205	3,8
Вкупно дозволени вложувања на средства		525.163	
Вкупно нето технички резерви		525.163	
Резерви за преносни премии		294.700	
Резерви за бонуси и попусти		29.922	
Резерви за штети		200.541	
Други технички резерви		-	
Еквализациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките и математичките резерви

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2014 за делот неживот

	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3	16.553	3
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	60	328.000	59,4
Хартии од вредност издадени од Р.М или НБРМ	80	35.700	6,5
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	80	150.047	27,2
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	25	21.901	4
Вкупно дозволени вложувања на средства		552.201	
Вкупно нето технички резерви		547.863	
Резерви за преносни премии		286.973	
Резерви за бонуси и попусти		15.500	
Резерви за штети		245.390	
Други технички резерви		-	
Еквализациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		4.338	

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките и математичките резерви (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2014 година Друштвото имаше портфолио на полиси за осигурување на живот. Вложувањата на средствата за покривање на техничките и математичките резерви по тој основ изнесуваше:

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2014 година за делот живот	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ	60	2.000	7,2
Вкупно дозволени вложувања на средства		2.000	
Вкупно нето технички резерви		1.487	
Резерви за штети		1.487	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		513	
Вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва 2014 година за делот живот	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3	27	0,1
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	60	6.000	21,5
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	80	19.934	71,3
Вкупно дозволени вложувања на средства		25.961	
Вкупно нето математичка резерва		25.691	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето математичка резерва)		270	

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6.Заработена премија (нето приходи од премија)

класа на осигурување	бруто полисирана премија за осигурување и за реосигурување	премија предадена во реосигурување	2015 промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување	заработена премија
незгода	98.971	(49.549)	(97)	48	49.373
моторни возила	81.079	(150)	2.597	-	83.526
пловни објекти	47	-	22	-	69
карго	22.887	(2.375)	(247)	-	20.265
имоти од пожар	147.018	(72.007)	(34.837)	26.690	66.864
имоти останато одговорност од употреба на моторни возила	276.759	(109.131)	(6.723)	4.277	165.182
одговорност од употреба на пловни објекти	241.108	(112.244)	1.768	(440)	130.192
општа одговорност	155	-	37	-	192
гаранции	37.082	(18.646)	(4.141)	3.168	17.463
финансиски загуби	89	-	(1)	-	88
туристичка помош	2.453	(623)	46	(32)	1.844
туристичка помош	15.785	-	(253)	-	15.532
Вкупно	923.433	(364.725)	(41.829)	33.711	550.590

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6.Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжува)

класа на осигурување	2014				
	брuto полисирана премија за осигурување	премија предадена во реосигурување	промени во брутo резервата за преносна премија	промени во брутo резервата за преносна премија дел за реосигур.	заработена премија
незгода	98.152	(49.148)	3.552	(1.762)	50.794
моторни возила	85.482	(193)	3.348	-	88.637
пловни објекти	78	-	(1)	-	77
карго	20.785	(2.674)	(251)	-	17.859
имоти од пожар	107.312	(27.834)	1.795	(817)	80.457
имоти останато	269.806	(46.065)	(1.809)	164	222.096
одговорност од употреба на моторни возила	241.804	(112.213)	(5.300)	2.644	126.935
одговорност од употреба на пловни објекти	224	-	(32)	-	192
општа одговорност	27.442	(11.668)	524	182	16.480
гаранции	62	-	1	-	63
финансиски загуби	2.393	(565)	(224)	(294)	1.309
туристичка помош	14.222	(2.159)	132	-	12.195
Вкупно	867.762	(252.519)	1.734	118	617.095

Во вкупниот износ на брутo полисирана премија во износ од МКД 923.433 илјади е вклучена брутo полисирана премија за осигурување во износ од МКД 921.427 илјади и брутo полисирана премија за реосигурување/ретроцесија во износ од МКД 2.006 илјади.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7.Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2015	2014
Наплатени отпишани побарувања	41.523	46.853
Провизија од реосигурување	-	-
Приходи од гарантен фонд за регреси	3.776	2.616
Приходи од гарантен фонд за непознато и неосигурано возило	633	692
Надомест за исплатени штети	4.973	5.353
Преносна премија во бонуси	5.175	5.993
Останато (регреси од претходни години)	4.722	2.387
Вкупно	60.802	63.894

8.Останати приходи

	2015	2014
Наплатени судски трошоци	2.773	1.768
Приходи од закупнина	4.052	4.899
Приходи за спроведување на осигурување	-	436
Приходи од ИТ услуги	3.489	3.389
Наплатени вонредни приходи	-	329
Приходи по основ отпис на обврски	160.296	-
Приходи по основ отпис на обврски-реосигурување	23.617	1.514
Приходи по основ ослободување на резервација за регреси за НБ	-	3.072
Останато	580	390
Вкупно	194.807	15.797

*Во 2015 година Друштвото изврши отпис на застарени обврски (белешка 21).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети)

	2015		2014	
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети
незгода	59.434	(1.613)	54.142	(4.200)
моторни возила	41.691	212	45.297	(1.655)
воздухоплови	-	-	-	-
пловни објекти	119	-	-	-
карго	66	-	146	(99)
имоти од пожар	49.118	(19.401)	20.254	23.000
имоти останато	126.492	(40.483)	60.354	96.874
одговорност од употреба на моторни возила	107.931	4.639	121.584	7.717
општа одговорност	1.301	496	2.003	(1.286)
гаранции	-	(30)	-	3
финансиски загуби	146	-	123	-
туристичка помош	8.965	930	3.835	1.623
Штети од активно реосигурување	-	-	903	(540)
Вкупно	395.263	(55.250)	308.641	121.437
Намалување за приход од регреси	(11.525)	-	(5.447)	-
Бруто исплатени штети дел за реосигурување и промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	(107.248)	-	(153.620)	-
Нето трошоци за штети	221.240	-	271.011	-

9. Настанати штети (нето трошоци за штети) - продолжува

Податоци за коефициент на штети - коефициент на трошоци и комбиниран коефициент

Класа на осигурување	2015 Коефициент			2014 Коефициент		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	58%	43%	101%	42%	44%	86%
Каско	45%	40%	85%	48%	47%	95%
Пловни објекти	172%	17%	190%	0%	39%	39%
Карго	0%	47%	47%	0%	45%	45%
имоти пожар	32%	64%	96%	48%	72%	120%
Имоти останато	45%	47%	91%	39%	43%	82%
Авто одговорност	37%	47%	84%	58%	56%	114%
Одговорност пловни објекти	0%	30%	30%	0%	54%	54%
Општа одговорност	10%	79%	89%	4%	73%	77%
Гаранции	0%	50%	50%	0%	0%	0%
Финансиска загуба	8%	44%	52%	9%	73%	82%
Туристичка помош	64%	59%	122%	45%	69%	114%
Вкупно	40%	48%	89%	44%	51%	95%

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

10. Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

	2015	2014
Провизија за брокери	30.390	28.861
Провизија агенции за застапување	96.697	67.343
Провизија за реосигурување	301	-
Плати на агенти	62.214	59.186
Маркетинг	13.426	6.747
Репрезентација	4.501	2.633
Промени во одложени трошоци за стекнување	(3.894)	(6.564)
Плати администрацији	92.900	97.509
Останати примања на вработени	8.758	11.062
Трошоци за услуги на физички лица	5.455	6.437
Потрошена топлотна и електрична енергија	15.928	16.202
Поштенски трошоци	2.769	2.886
Мобилна телефонија и интернет	3.847	3.857
Комунални трошоци	5.851	5.621
Тековно и инвестиционо одржување	8.837	9.300
Обезбедување	5.629	5.937
Административни судски трошоци	3.119	3.476
Премија за осигурување	1.573	1.701
Консултантски услуги ВИГ	2.557	2.228
Амортизација	17.638	17.819
Останати административни трошоци	19.970	22.195
Вкупно	398.466	364.436

Од 2014 година трошоците за стекнување Друштвото ги корегира за одложени трошоци за стекнување.

11. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

	2015	2014
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурани возила	7.245	8.020
Противпожарен придонес	8.083	8.494
Придонес за здравство	2.338	2.350
Трошоци за финансирање на супервизорски орган	5.600	5.643
Финансирање на Национално биро за осигурување	3.029	2.310
Останато	489	884
Вкупно	26.784	27.701

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

12. Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2015	2014
Вредносно усогласување на регресни побарувања	1.408	-
Вредносно усогласување на останати побарувања	(566)	2.760
Обврска по основ на регреси	2.199	724
Останати расходи	13.253	14.825
Вкупно	16.294	18.309

13. Данок на добивка

	2015	2014
Тековен данок/ признаен во биланс на успех	27.720	10.605
Вкупно	27.720	10.605

Усогласување со применетата даночна стапка

	2015	2014
Добивка пред оданочување	267.628	98.277
Загуба пред оданочување	-	-
Данок пресметан по даночна стапка	26.763	9.827
Расходи непризнаени за даночни цели	1.075	879
Намалување на даночната основица	(118)	(101)
Данок на добивка односно загуба	27.720	10.605

14. Вложувања во нематеријални средства

	2015	2014
На 1.Јануари		
Набавна вредност	18.579	17.977
Акумулирана амортизација	(16.548)	(15.441)
Нето книговодствена вредност на 31.Декември	2.031	2.536
Почетна нето книговодствена вредност	2.031	2.536
Зголемување	1.863	602
Амортизација	(919)	(1.107)
Нето книговодствена вредност на 31.Декември	2.975	2.031
Набавна вредност	20.442	18.579
Акумулирана амортизација	(17.467)	(16.548)
Нето книговодствена вредност	2.975	2.031

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
 Виена Иншуренс Груп
 Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
 (сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Вложувања во недвижности

	2015	2014
На 1 јануари		
Набавна вредност	901.377	927.762
Акумулирана амортизација	<u>(314.192)</u>	<u>(299.370)</u>
Нето книговодствена вредност На 31 декември	587.185	628.392
Почетна нето книговодствена вредност	587.185	628.392
Зголемување	15.196	4.517
Оттуѓувања и отписи	(33.048)	(30.902)
Амортизација	<u>(14.106)</u>	<u>(14.822)</u>
Крајна нето книговодствена вредност На 31 декември	<u>555.227</u>	<u>587.185</u>
Набавна вредност	883.525	901.377
Акумулирана амортизација	<u>(328.298)</u>	<u>(314.192)</u>
Нето книговодствена вредност	<u>555.227</u>	<u>587.185</u>

*Во текот на 2013 година Друштвото изврши проценка на вредноста на недвижностите. Проценетата вредност на недвижностите изнесува МКД 727.475 илјади.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

16. Материјални вложувања

	Градежни објекти	Компјутери	Мебел и опрема	Моторни возила	Инвестиции во тек градежи	Инвестиции во тек опрема	Останато	Вкупно
Набавна вредност	435.214	75.034	195.331	16.330	-	1.674	1.950	725.533
Акумулирана амортизација	(196.882)	(69.761)	(186.787)	(12.520)	-	-	(34)	465.984
Нето книговодствена вредност 31 декември 2014	238.332	5.273	8.544	3.810	-	1.674	1.916	259.549
Почетна нето книговодствена вредност 1 јануари 2015	238.332	5.273	8.544	3.810		1.674	1.916	259.549
Зголемување	-	-	-	-	-	-	807	12.911
Пренос од инвестиции во тек	1.530	4.551	1.384	1.920	2.719	-	-	-
Пренос од вложувања во недвижности	-	-	-	-	-	(1.604)	-	(1.604)
Расходувања и отуѓувања	(30.250)	(38.275)	(123.669)	(5.997)	-	-	-	(198.191)
ефект од вреднување на набавна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
ефект од вреднување на акумулирана амортизација	(10.128)	(2.630)	(2.630)	(1.547)	-	-	(100)	(17.035)
реклаификација од недвижности во опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2015	229.734	7.194	7.298	4.183	2.719	70	1.816	253.821
Набавна вредност 1 јануари 2015	406.494	41.310	72.730	12.253	2.719	70	2.623	538.333
Акумулирана амортизација	176.760	34.116	65.432	8.070	-	-	-	284.512
Нето книговодствена вредност 31 декември 2015	229.734	7.194	7.298	4.183	2.719	70	2.623	253.821
Почетна нето книговодствена вредност состојба на 1 Јануари 2015	238.332	5.273	8.544	3.810	-	1.674	1.916	259.549
Зголемување	1.530	4.551	1.384	1.920	-	-	807	12.911
Расходувања и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	(10.128)	(2.630)	(2.630)	(1.547)	-	(1.604)	(100)	(18.639)
Крајна нето книговодствена вредност На 31 декември 2015	229.734	7.194	7.298	4.183	2.719	70	2.623	253.821
Набавна вредност	406.494	41.310	72.730	12.253	2.719	70	2.757	538.333
Акумулирана амортизација	(176.760)	(34.116)	(65.432)	(8.070)	-	-	(134)	(284.512)
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2015	229.734	7.194	7.298	4.183	2.719	70	2.623	253.821

**Позициите компјутери, мебел и опрема, моторни возила и инвестиции во тек на опрема се содржани во билансот на состојба на позиција опрема.
Белешките од страна 25 до 89 се составен дел на финансискиот извештај

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Останати финансиски вложувања

	2015	2014
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		
-Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	51.256	35.700
Депозити	702.169	710.200
Финансиски вложувања расположливи за продажба		
-Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	215.067	150.046
Акции, удели и останати сопственички инструменти	320.816	317.902
Вкупно	1.289.309	1.213.850
Исправка на вредност	(300.612)	(296.002)
Нето	988.697	917.848

18. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2015	2014
Побарувања од осигуреници	438.307	531.859
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	10.610	12.110
Вкупно	448.917	543.969
Исправка на вредност	(180.109)	(277.819)
Нето побарувања	268.808	266.150

Движење на исправката на вредност

	2015	2014
Состојба на 1 јануари	277.819	590.691
Дополнителна исправка на вредност	23.995	38.326
Ослободување на исправка на вредност	(23.257)	(5.476)
Отпис	(98.448)	(345.722)
Состојба на 31 декември	180.109	277.819

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		
	2015	2014
Побарувања по основ на регрес	31.465	29.914
Побарувања по основ на услужно исплатени штети	7.508	13.630
Побарувања од Национално биро	12.964	7.821
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	1.173	332
Побарувања по основ штети	578	981
Побарувања за дадени аванси	5.631	5.631
Вкупно побарувања	59.319	58.309
Исправка на вредност	(35.804)	(36.081)
Нето вредност на побарувања	23.515	22.228
Движење на исправката на вредност		
	2015	2014
Состојба на 1 Јануари	36.081	33.499
Дополнителна исправка на вредност	2.207	3.792
Ослободување на исправка на вредност	(678)	(1.210)
Ослободување на исправка на вредност ZK UG	(1.295)	-
Отпис	(509)	-
Состојба на 31 декември	35.804	36.081
20. Побарувања по основ финансиски вложувања		
	2015	2014
Побарувања од камата	437	588
Побарување на закуп	8.609	9.228
Побарувања од тргување со хартии од вредност	20.521	14.120
Вкупно побарувања	29.567	23.936
Исправка на вредност	(3.532)	(3.410)
Нето вредност на побарувања	26.035	20.526
21. Останати побарувања		
	2015	2014
Побарувања од вработени	716	622
Побарувања од Кјуби	-	114.607
Побарувања од купувачи - останато	884	1.035
Останати побарувања	115	30
Вкупно побарувања	1.715	116.294
Исправка на вредност	(467)	(114.607)
Нето вредност на побарувања	1.248	1.687

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

21. Останати побарувања (продолжува)

Движење на исправката на вредност

	2015	2014
Состојба на 1 Јануари	114.607	114.607
Дополнителна исправка на вредност	467	-
Отпис	(114.607)	-
Состојба на 31 Декември	467	114.607

Износот од МКД 114.607 илјади (2014: МКД 114.607 илјади) претставува побарување од QBE Insurance International што се однесува на понудените опциони права на вработените на Осигурување Македонија во текот од 2002 до 2014 година исплатени од страна на Осигурување Македонија во име и за сметка на QBE Insurance International. За истите во 2012 и во 2014 година согласно порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со матичната компанија QBE Македонија направи исправка на вредност во вкупен износ од МКД 114.607 илјади. Во 2015 година Друштвото донесе одлука да се изврши целосен отпис.

22. Парични средства и останати парични еквиваленти

	2015	2014
Парични средства во благајна		
- во денари	21	17
- во девизи	-	-
Парични средства во банка		
-во денари	130.136	77.886
- во девизи	10.254	8.929
Вкупно	140.411	86.832

23. Технички резерви

	2015	2014
Бруто резерва за преносна премија	337.388	295.558
Резервации за настанати пријавени штети	155.071	226.593
Резервации за ненастанати непријавени штети	117.979	115.100
Резерви за бонуси и попусти	29.922	15.500
Останати технички резерви	4.096	5.125
Бруто технички резерви	644.456	657.876

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

24. Останати обврски

	2015	2014
Примени аванси по основ осигурување	5.192	7.193
Провизии на агенти	8.943	8.865
Обврски спрема Кјуби	58.556	204.615
Обврски за придонеси и членарини	2.119	2.481
Обврски кон Национално биро	497	745
Добавувачи за материјални вложувања	2.765	4.575
Добавувачи за обртни средства	9.384	6.690
Обврски спрема вработени	13.561	13.705
Придонеси и даноци по основ плата	5.430	5.332
Обврски кон ВИГ	1.366	2.228
Обврски за дивиденда	1.285	686
Останати обврски	1.356	528
Вкупно	110.454	257.643

25. Пасивни временски разграничувања

	2015	2014
Пресметани обврски за реосигурување	97.919	98.402
Пресметани провизии	1.938	2.331
Обврски за противпожарен придонес	3.509	4.092
Обврски кон НБ	13.139	13.153
Останато	20.095	13.120
Вкупно	136.600	131.098

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

	2015	2014
Во број на акции		
На 1 јануари - целосно платени	717.462	717.462
Издадени во текот на годината	-	-
На 31 декември - целосно платени	717.462	717.462

На 31 декември 2015 година акционерскиот капитал се состои од 717.462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција (2014: 717.462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на 31.12.2015 на Друштвото е:

% од акциите со право на глас

Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG)	94.25%
Останати правни и физички лица	5.75%

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

26. Капитал и резерви (продолжение)

Дивиденди

По денот на изготвување на билансот на состојба за 2015 година Собранието на акционери на Друштвото во согласност со утврденото право според законските прописи донесе одлука за распоред на дел од добивката за исплата на дивиденда во бруто износ од МКД 189.410 илјади односно 264 денари по акција.

27. Вонбилансна евиденција - пасива

Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето помеѓу Националното биро и осигурителните друштва во 2012 година Друштвото вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. Во 2015 година Друштвото продолжи со политиката на вонбилансна евиденција на резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. На 31.12.2015 износот на резервирани штети изнесува МКД 24.523 илјади (2014: МКД 23.624 илјади).

28. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично друштво

Друштвото е во доминантна сопственост на Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group VI), кое е и основно матично претпријатие.

Трансакции со Матичното друштво

Состојбата на крајот на годината со Матичното друштво на 31.12.2015 е како што следи:

	2015	2014
Обврски по основ на реосигурување	1.782	2.375
Останати обврски	1.367	2.228
	3.149	4.603

Во текот на 2015 трансакциите со Матичното друштво се дадени како што следи :

	2015	2014
Трошоци по основ на реосигурување	(156.271)	(146.260)
Приходи од провизии и надомести	127.673	110.618
	(28.598)	(35.642)

Состојбата на крајот на годината со поврзаните друштва на 31.12.2014 е како што следи:

	2015	2014
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	21
Обврски по основ на реосигурување	9.412	23.428
	9.412	23.409

28. Трансакции со поврзани лица

Во текот на 2015 трансакциите со поврзаните друштва се дадени како што следи :

	2015	2014
Трошоци по основ на реосигурување	(162.132)	(43.091)
Приходи од провизии и надомести	121.209	80.018
	(40.923)	(36.927)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести по сите основи на членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и Раководниот тим на Друштвото, вклучени во Административни трошоци се како што следува:

	2015	2014
Вкупни надомести	38.412	38.727
	38.412	38.727

29. Превземени и потенцијални обврски

Судски спорови

Во рамките на тековните активности, постои можност да се добијат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во финансиските извештаи.

30. Последователни настани

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските извештаи.



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Соравија Центар, Скопје, 7-ми кат
Ул. "Филип Втори Македонски" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон +389 (2) 3135 220
Факс +389 (2) 3111 811
Е-пошта kpmg@kpmg.com.mk
Портал www.kpmg.com.mk

Извештај на независниот ревизор до акционерите на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп ("Друштвото") кои се состојат од биланс на состојба на 31 декември 2015 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2015 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2015 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Друштвото на 10 март 2016 и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото на 10 март 2016 година.

Скопје, 5 април 2016 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска





Врз основа на член 476 став 8, член 477 став 13 и член 480 став 1, а во врска со член 408 став 1, точка 10 и 11 од Законот за трговските друштва, Одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), **Управниот одбор** на Друштвото, на својата 102^{ра} седница одржана на 26.02.2016 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на годишниот извештај за работата
и неревидирана Годишната сметка на Друштвото за деловната 2015 година,

1. Се усвојува **Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2015 година**, во текст и содржина, кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Се усвојува неревидирана **Годишната сметка на Друштвото за деловната 2015 година** и се утврдува дека на основа на Билансот на сеопфатна добивка со Годишната сметка на Друштвото, во деловната 2015 година се остварени следните финансиски резултати:

1. За неживотно осигурување	МКД
- вкупно приходи	1.010.066.381,00
- вкупно расходи	742.437.924,00
- добивка пред оданочување	267.628.457,00

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2013 година, утврдено е:

	МКД
- Данок на добивка, односно загуба	27.720.479,00
- Вкупна добивка по оданочување	239.907.978,00

4. Поради искажаната добивка со неревидираната Годишната сметка на Друштвото за деловната 2015 година, Управниот одбор на Друштвото предлага Надзорниот одбор на Друштвото да му предложи на Собранието на Друштвото соодветна распределбата на добивката согласно Законот за трговските друштва која ќе ги задоволи потребите и обврските на Друштвото, како и потребите на акционерите на Друштвото.
5. Годишната сметка е изготвена согласно Меѓународните сметководствени стандарди, Правилникот за водење на сметководство, како и Упатството за примена на истиот.
6. Оваа Одлука ќе се достави до Надзорниот одбор на Друштвото со цел разгледување и одобрување на истата.
7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Во членот 476 став 8 од ЗТД е определено дека органот на управување е задолжен за потпишување на годишната сметка. Обврската за изготвување на Извештај за работењето е предвидена во членот 477 став 13 од ЗТД. Во членот 408 став 1, точка 11 од ЗТД е предвидено дека одлуката на собранието е ништовна доколку истото одлучило да ја одобри годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата во претходната деловна година без нивно претходно усвојување од страна на органот на управување. Во членот 408 став 1 точка 10 од ЗТД е определено дека одлуката е ништовна доколку собранието на Друштвото одлучило да ја усвои годишната сметка и финансиските извештаи на коишто не е извршена ревизија или ако ревизијата ја извршил ревозор кој не е овластен. Во истиот член од истиот закон, но во точката 11 е определено дека одлуката на собранието е ништовна доколку е одобрена годишната сметка, финансиските извештаи и извештајот за работата на друштвото во претходната деловна година без нивно претходно одобрување од страна на управниот и надзорниот одбор. Членот 480 од Законот за трговските друштва определува дека органот на управување на надзорниот одбор на Друштвото му предлага распределба на остварената добивка. Поради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор

Бошко Андов



Pursuant to Article 480 paragraph 1 of the Trade Companies Law and the provisions set by the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (hereinafter referred to as: The Company), the **Supervisory Board** at its 15th meeting held in **March 10th, 2016** has passed the following

RESOLUTION

For adoption of the Annual Report on the operations
and financial statements of the Company for the business year 2015

1. The **Annual Report on the operations of the Company for the business year 2015** has been adopted in wording and the content is considered as an integral part of this Resolution.
2. The **Annual Accounts of the Company for the business year 2015** has been adopted and based on the Income Statement documented in the 2015 Annual Report of the Company the following financial achievements were made:

1. Non-Life Insurance	MKD	EURO*
- Total income	1.010.066.381,00	16.371.932,59
- Total Expenses	742.437.924,00	12.034.004,77
- Profit before taxation	267.628.457,00	4.337.927,82

3. Upon calculated income tax it has been determined under Non-Life Insurance for the business year 2014 the following:

	MKD	EURO*
- Income tax	27.720.479,00	449.314,84
- Total profit after tax	239.907.978,00	3.888.612,98

4. Upon the review of the Annual Report on the operations of the Company and the Annual Accounts of the Company, the Supervisory Board allow that the documents are representing the real status of Company operations for the business year 2015.
5. The Annual Accounts have been prepared in compliance with the International Accounting Standards, The Rulebook on the accounting policy and the Accounting Policy Guidance.
6. This Resolution shall be submitted to the Annual Shareholders Meeting for the purpose of the consideration and adoption thereof.
7. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

Explanation

The Article 408 paragraph 1 item 11 of the Trade Companies Law sets out the grounds for nullity stipulating that the decision of the general meeting is considered null and void if it decides to approve the annual accounts, financial statements and the annual report on the operations of the Company for the preceding year without their prior approval by the managing and the supervisory body. Following the above mentioned the decision hereto was made upon the explanation provided in this Resolution.

SUPERVISORY BOARD
President of the Supervisory Board


Mr. Peter Franz Hoefinger



*1 EURO = 61.6950 MKD / 04.03.2016

Заверено со архивски печат на Друштвото, број: 02-2338/3, датум: 10.3.2016 година, Скопје

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ –
Виена Иншуренс Груп

Врз основа на член 480 став 1 од Законот на трговските друштва и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст „Друштвото“), Надзорниот одбор на Друштвото на својата 15-та редовна седница одржана на 10.3.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото и на финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за работењето на Друштвото за деловната 2015 година, во текст и содржина кој е составен дел на оваа одлука.
2. Се усвојува Годишната сметка на Друштвото за деловната 2015 година и се утврдува дека врз основа на билансот на сеопфатната добивка согласно на годишната сметка на Друштвото, во деловната 2015 година се остварени следните финансиски резултати:

1. За неживотно осигурување	МКД	ЕУР*
- вкупно приходи	1.010.066.381,00	16.371.932,59
- вкупно расходи	742.437.924,00	12.034.004,77
- добивка пред оданочување	267.628.457,00	4.337.927,82

3. Во осигурување неживот, по пресметаниот данок на добивка за деловната 2015 година, утврдено е:

	МКД	ЕУР*
- Данок на добивка	27.720.479,00	449.314,84
- Вкупна добивка по оданочување	239.907.978,00	3.886.612,98

4. Надзорниот одбор на Друштвото ги разгледа годишната сметка и годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2015 година и утврди дека истите ја покажуваат вистинската состојба на резултатите од работењето на Друштвото за деловната 2015 година.
5. Годишната сметка е изготвена согласно на „Меѓународните сметководствени стандарди“, „Правилникот за водење на сметководство“ и на „Упатството за примена на правилникот“.
6. Оваа одлука ќе се достави до Собранието на Друштвото со цел разгледување и усвојување на одлуката.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во членот 408 став 1, точка 11 од Законот за трговските друштва е предвидено дека одлуката на собранието е ништовна доколку истото одлучило да ја одобри годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај од работата на Друштвото во претходната деловна година без нивно претходно усвојување од страна на органот на управување.

Поради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Петер Франц Хоефингер (своерачен потпис)
Претседател на Надзорен одбор

Округол печат на Друштвото втиснат до своерачниот потпис на претседателот на Надзорен одбор.
Документот е потпишан од Ивица Медарски, во долниот десен агол.

Тврдам дека правилно и точно го извршив преводот од англиски на македонски јазик.
Мирјана Кочоска – Стојановиќ
Овластен судски преведувач

14.3.2016 година



I hereby do confirm that the translation from English into Macedonian language is faithful and true to original.
In witnesses whereof I have hereunto set my hand and affix my seal this 14th day of March in the Year Two Thousand and Sixteen.
Mirjana Kocoska – Stojanovic
Court Authorised Translator